



СОЛУН - ЛУТРАКИ – ВОДЕН



3 дена/ 2 ноќи



ЛУТРАКИ е мало туристичко место, познато по минералните и лековити извори уште од времето на Александар Македонски. Водите се лековити со температура од 30 – 38 целзиусови степени, и се препорачуваат за болни од реума, ишијас, бронхит, нервоза, дерматолошки и гинеколошки проблеми, како и циркулативни и респираторни нарушувања. Овде посетителот може да ги комбинира минералната топла вода во базените со планинарењето, посетата на уникатната по својот вид пештера или скијање на планината Ворас (Кајмакчалан).

1 ден 11.10.2019 (петок) Скопје/ Штип - Солун – Лутраки

Поаѓање, во 04:30 часот од Скопје, паркингот кај хотел Вип, во 05:30 од Штип, паркингот кај Новата Пошта. Патување до Солун со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Солун, слободно време за индивидуални прошетки и шопинг по познатите улици Via Egnatia и Tsimitski. Организирана посета на шопинг центар Cosmos Mediteranean. Поаѓање за Лутраки. Пристигнување и сместување во апартмани. Слободно време за одмор. Можност за вечерно капење во познатите базени со минерална вода. **Ноќевање.**

2 ден 12.10.2019 (сабота) Лутраки

Појадок. Посета на бањите со топла вода кои се идеални за бањска терапија. Можност за уживање во минералните води на отворените и затворени базени. **Ноќевање**

3 ден 13.10.2019 (недела) Лутраки- Воден –Штип/ Скопје

Појадок. По појадокот поаѓање за Македонија со попатна посета на градот Воден со прекрасните Водопади - Катаракти. Слободно време за индивидуални прошетки. Пристигнување во Штип/ Скопје во вечерните часови.

цена: 3.490,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено :

- превоз со високо туристички минибус/ автобус
- 2 ноќевања со појадок во апартмани во Лутраки
- организирана посета на Солун и Воден
- водство и организација на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- патничко осигурување (задолжително)
- влезница за базените – 3 евра (се плаќа при влез)

Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 25.09.2019

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници за минибус и 45 патници за автобус!

Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и SKTM